



ОД МУЗИКА И ТАНЦ ДО



Бали е остров со големина од околу 5.632 километри квадратни, зафаќа површина од околу 100 милји од север до југ и 175 милји од запад до исток, и е дел од Република Индонезија, која претставува најголем архипелаг на светот.

Тоа е модерно туристичко летувалиште. Познато е по развиената уметност, сликарството, предметите изработени од кожа и од метал, како и музиката, каде спаѓа умешноста на населението за танцување.



Луѓето кои живеат на Бали во најголем дел се хиндуси по религија.

Климата на овој остров е тропска, монсунска, се одликува со мали промени на температурата, послаби ветрови, влажност и повремени врнежи. Просечната температура е околу 27 степени Целзиусови.

Дел од неговите природни убавини се долгите плажи кои се идеални за сурферите, живописните тераси од ориз, големиот активен вулкан, брзите реки, пештерите, тропските шуми полни со егзотичен живот.

Културно-историското наследство на островот е видливо насекаде, во повеќе од 20.000 храмови и палати, се отсликува во живописните фестивали и церемонии, во драмите, во музиката и танцот.





АВАНТУРА ВО ЦУНГЛА

Бали можете да го доживеете на различни начини, така што ќе го посетите познатиот храм на Светиот извор и убавините на планината Батур со езерото, селата Челук и Мас, прочуени по изработките од сребро и длаборез, езерцата Бусан и Тамблиган, кои се опкружени со шуми, плажата Ловина, која има карактеристичен црн песок и вулканските слапови преплавени со плантажи од кафе и од ориз.



Едно од поважните места кои треба да се видат е светата планина Агунг, со познатиот храм Бесаких.

Наша препорака е да ги посетите и рестораните на песочните плажи на Џинбаран, каде ќе имате единствена можност да вкусите штотуку уловена риба и морски плодови, а сè тоа ќе биде подготвено пред Вас, за исклучително ниски цени.

Доколку имате авантуристички дух не пропуштајте го задоволството да уживате во рафтинг по дивите речни води во џунглите на Бали.

